




ТРЕТА СТАНИЦА - ИСУС ПРВ ПАТ ПАЃА ПОД КРСТОТ



ИСУС-ЈА СРЕТНУВА СВОЈАТА МАЈКА (БАРЕЉЕФ)

DARITELOT NA' @ I VOTOT N

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Патот на Голгота" е патот на најголемите маки и страдања на земниот живот на Дарителот на животот, Господ Исус Христос, понижувања, тепања, плукања, жед за вода, крвавења од Христовата глава во која навлегуваат трњата од Трновиот венец. Тоа е патот по кој капеа капки од чистата невина крв на Спасителот, крвта на Новиот Завет. Патот по кој Самиот Господ го носеше врз рамењата огромниот дрвен Крст, на кој ќе биде распнат на местото на распнување, наречено Черепница или на еврејски јазик, Голгота. Патот на страданието наречен "Виа Долороса", се состои од 14 станици, со векови забележани и неизбришани од времето. И се движат луѓето по

него, луѓето од цел свет, со векови и векови, носејќи голем дрвен Крст на рамењата, застанувајќи и поклонувајќи се на секоја станица (место на застанување) и оддавајќи му почит на Исус Христос.

ЧЕТИРИНАЕСЕТ СТАНИЦИ

Првата станица е Преторијата (судницата) и затворот, од каде што војниците ќе го поведат Господ Исус Христос на распнување. Но, да посетиме дека претходно, цела чета војници, откако го вовеле во "Преторијата", го мачеле, се исмевале со Него, го плукале, Му ставиле Трнов венец на главата (од нив исплетен), Му дале во десната рака трска, го соблекле и Му облекле багреница. Овде Пи-

"Јас... не најдов кај Него никаква кривица во она, во што Го обвинувате; ... Он не направил ништо, што би заслужувало смрт; Но народот продолжува да вика: 'Распни Го, распни!'"

Понтиј Пилат по трет пат им рече: "Јас не најдов во Него ништо, што заслужува смрт; Пресудува по желба на првосвештениците, управниците и народот Исус да биде распнат".

Пилат ги измива рацете со вода пред народот велејќи: "Невин сум за крвта на Овој Праведник; мислете му вие!", а народот му одговара: "Крвта Негова нека падне на нас и на нашите деца!"


лат за Исус Христос вели дека е праведник:

"Јас... не најдов кај Него никаква кривица во она, во што Го обвинувате;... Он не направил ништо, што би заслужувало смрт; Но, народот продолжува да вика: 'Распни Го, распни!'"


Понтиј Пилат по трет пат им рече: "Јас не најдов во

Него ништо, што заслужува смрт; Пресудува по желба на првосвештениците, управниците и народот Исус да биде распнат". (Лука 23, 13-15, 21-22, 24)

Пилат ги измива рацете со вода пред народот велејќи: "Невин сум за крвта на Овој Праведник; мислете му вие!", а народот му одговара: "Крв-



СИМОН КИРИНЕЕЦОТ ГО ЗАСТАНУВААТ ДА ГО НОСИ КРСТОТ



СЕДМА СТАНИЦА - ХРИСТОС ПОВТОРНО ПАЃА

А ПАТОТ НА STRADANIETO

та Негова нека падне на нас и на нашите деца!" (Мат. 27, 24-25)

Спред преданието, Христос бил затворен пред да биде изведен на судење пред Понтиј Пилат.

Во судницата, и до ден денес, се наоѓа камена пештера (затвор). Во неа е сместена една камена клупа со плоча во која се издлабени две дупки (два отвора). Според преданието овде Господ бил мачен, со нозете провлечени низ отворите и долу врзани со синџири.

Во Судницата во која бил осуден Господ се наоѓа праславен храм.

Втората станица: Господ Исус Христос со тешки маки го носел големиот и тежок дрвен Крст.

Третата станица, е место каде што Исус Христос паднал од тежината на Крстот. Крстот останал врз Неговата

глава, грбот и половините, како и врз нозете.

Четвртата станица е местото на сретнувањето на Исус со Мајка Му, местото на грчот и болот меѓу Божјиот син и Богородица. Обележано е со една мала капела, на чиј влез се наоѓа барелеф на Христос со Богородица. Овде Неговата Мајка Пресвета Дева Марија, Му пришла на Својот Син Единец, кој целиот бил во пот и крв од боденјето на Трновиот венец и од носењето на тешкиот Крст. Таа, со мајчинска љубов го фатила по десната рака, и со Своето рамо се доближила до Крстот, сакајќи да му помогне. Се погледнале двајцата. Тоа е поглед на неизмерно сожалување и неизмерна болка во душата.

Петтата станица е место каде што Симон Киринеецот, кој се враќал од поле, го терале да го носи Крстот Хрис-

тов. На ова место се наоѓа Фрањевска капела. Тука, во сидот, се наоѓа камен на кој Исус се потпрел. (Патниците задолжително со дланка го допираат ова место.) Измачен и искрварен од повеќе од 90 рани и тоа само од римскиот двострук камшик со оловни топчиња на краевите, Христос паднал, истоштен од тежината на тешкиот Крст.

Шестата станица е место каде што се наоѓа грчко-католичка капела, каде што милосрдната Вероника истрчала да ги избрише потта и крвта од лицето на Христос, избличено под товарот на Крстот. Таа брзо и смело излегла пред Него, не обрнувајќи внимание на стражарите. Подоцна, кога ја погледнала крпата, видела дека на неа останал Светлиот лик на Господ Исус Христос. Врз основа на Тој лик почнале да се прават икони и се воспоста-

вила почит кон иконите во црквите.

Седмата станица е место каде што Исус Христос, истоштен, повторно паднал на земјата, притиснат од Крстот. На вратата веќе била залепена Христовата смртна пресуда. Тоа место се наоѓа во близина на куќата на Вероника (оддалечено е околу 70 чекори), кај една врата која напред се отвора во камен отвор. Над вратата се наоѓа решеткаст прозорец и римскиот број - VII место на застанување. Поради тоа, оваа врата е наречена Судска врата. Денес на ова место се наоѓа Фрањевска капела.

(продолжува)

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Евроски г. Горазд